

**План за спроведување
на проценка на влијание на регулативата**

Наслов на предлог законот:	Предлог на Закон за измена и дополнување на Законот за електронска трговија
Министерство:	Министерство за економија
Лице за контакт/одговорно лице:	Билјана Д.Стојановска, Државен советник Илир Шабани, пом. раководител на Сектор за меѓународна трговска соработка т. 3093-491; 3093-506 моб. 075/383 691 e- mail Biljana.d.stojanovska@economy.gov.mk ilir.sabani@economy.gov.mk
Очекуван датум за усвојување на предлог законот:	Декември 2010 година
Поврзаност со ЕУ директиви	Потполно усогласување со Директивата 2000/31/ЕЗ

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата

А. Почетна проценка на влијанието на регулативата

1. Кои се главните проблеми?

Како резултат на активностите спроведени во рамки на **меѓусекторската работна група за унапредување на електронска трговија**, препораките од заклучоците од 153-та седница на Владата на Република Македонија од 20.04.2010 година за реализација на обврските од одржаниот Поткомитет за иновации, информатичко општество и социјална политика, и препораките за унапредување на казнената политика, произлеге потреба од изменување и дополнување на Законот за електронска трговија (Службен весник на РМ 133/07).

Во меѓусекторската работна група за унапредување на електронската трговија членуват претставници од: Министерство за финансии, Министерство за економија, Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда, Министерството за информатичко општество, министерство за транспорт и врски, Народна банка на РМ, Управа за јавни приходи, Царинска управа, Секретаријат за европски прашања, бизнис заедницата и здружението на банки.

Активностите на меѓусекторската работна група се концепирани врз основа на потенцијалните проблеми во областа на електронската трговија и предлог решенијата ќе придонесат за унапредување во оваа област. Како резултат на активностите на Работната група произлезе потреба од допрецизирање на одредбите и измени и дополнувања на Законот за електронска трговија.

Согласно со Националната програма за усогласување со законодавството на ЕУ предвидени се активности за потполно усогласување со директивата 2000/31/EЗ која се однесува на електронската трговија. Доусогласувањето со директивата се однесува на информирањето и меѓусебната соработка со земјите членки на Европската унија и со Европската комисија во областа на електронската трговија. Со предлог измените во Законот за електронска трговија ќе се регулира обврската за воспоставување на контакт точки за е-трговија, со што законски ќе се регулира препораката од ЕК на одржаниот состанок на Поткомитетот.

Во делот на прекршочните одредби се утврди потреба од рангирање на прекршоците и утврдување на висината на казните согласно со проценетата тежина на прекршоците. Со ова ќе се овозможи унапредување на казнената политика во оваа област.

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?

Опција 1: Да не се прави ништо

Нереализирање на обврските превземни од одржаниот Поткомитет за информатичко оштество и социјална политика и помала правна сигурност во областа на електронската трговија.

Опција 2: Потполно усогласување со директивата 2000/31/EЗ и допрецизирање на регулативата во областа на електронската трговија што понатаму ќе овозможи услови за зголемен развој на електронската трговија во пракса.

Со измена на постоечките одредби на Законот за електронска трговија и со дополнување на Законот со нови одредби ќе се овозможи целосно усогласување со директивата на ЕУ за електронската трговија.

Предложените измени во делот на прекршочните одредби ќе овозможат рангирање на прекршоците врз основа на процена на нивната тежина. Со ова ќе се изврши соодветна класификација на прекршоците и намалување на казните за прекршоците кои се проценети како полесни.

3. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

Соодветните органи на управа вклучени во активностите на работната група за унапредување на електронската трговија и физички и правни лица кои се даватели и корисници на услуги на информатичко општество и.

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?

- Директивата на ЕУ 2000/31/ЕЗ, искуствата на земјите од регионот и на земјите членки на ЕУ (Хрватска, Словенија).

2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?

- Податоци од надлежност на ресорните министерства кои задираат во предметната проблематика, се со цел донесување на закон кој нема да биде во колизија со позитивната регулатива во нашата земја.

3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?

- Иницијална

4. Дали ќе се формира меѓуресорска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

- Во рамки на Министерството за информатичко општество формирана е работна група од претставници на Министерство за финансии, Министерство за економија, Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда, Министерството за информатичко општество, министерство за транспорт и врски, Народна банка на РМ, Управа за јавни приходи, Царинска управа, Секретаријат за европски прашања, бизнис заедницата и здружението на банки.

Дел 2: Подетално планирање, вклучително со време и ресурси

В. Временска рамка

1. Кога ќе започнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?

- во текот на 2010 година.

2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитички студии, собирање на информации, итн.), која е временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање?

- Не е предвидено вклучување на надворешни консултанти.
- 3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат поднесени до Генералниот секретаријат?
- Септември 2010 година.

Г. Ресурси

1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот ?
 - Планирани човечки ресурси: учество на претставници од Министерство за финансии, Министерство за економија, Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда, Министерството за информатичко општество, министерство за транспорт и врски, Управа за јавни приходи, Царинска управа, Секретаријат за европски прашања, во рамки на нивните редовни активности